

"Оваа мисија е многу поразлична од УМНИК и затоа е многу важно да се разбере нејзината суштина, бидејќи и ЕУЛЕКС е под 'чадорот' на ООН, односно подлогата, исто така, мора да се бара во Резолуцијата 1244, која е еден столб на еднаквоста. Вториот столб на кој се потпира мисијата е европскиот, односно тоа е европската реакција. Мисијата треба да трае две години, со можност за продолжување на истата, во однос на ситуацијата во која ќе се најдеме по две години", истакнува шефот на мисијата Ив де Кермабон, пензиониран француски генерал.

Која е целта? Целта е јасно зацртана и фигурира во нашата заедничка активност да им се помогне на институциите на Косово, на правните власти во зајакнувањето и во почитувањето на законот. Потоа, се разбира, треба да се зајакне мултиетничкиот аспект на правдата на царината. Но, исто така, и на полициските служби, бидејќи тие треба да ги

постигнат меѓународните и европските стандарди.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Европската унија сè повеќе се обидува да преземе дел од одговорноста на мировните мисии на НАТО во светот. Станува збор за концептот на европската безбедносна политика, чиј зародиш е во далечната 1995 година. Од тогаш до денес безбедносната политика на ЕУ и создавањето на заеднички интервентни воени сили на Унијата постојано се менува.

По Чад, Конго и други земји, припадниците на воените и на цивилните сили на Унијата сега се распоредуваат на Косово и во Грузија. Но, сепак за нас најинтересна е функцијата на ЕУЛЕКС на Косово, која има цел воведување на правна држава. За целта на мисијата зборува шефот на ЕУЛЕКС, пензионираниот француски генерал Ив де Кермабон.

"ЕУЛЕКС - Косово е цивилна, правна мисија за да им се помогне на косовските власти, која исклучително се потпира врз принципите на она што се нарекува локална соработка. Мандатот на оваа мисија многу е поразличен од



УМНИК и затоа е многу важно да се разбере суштината на мисијата, бидејќи и ЕУЛЕКС е под 'чадорот' на ООН, односно подлогата, исто така, мора да се бара во Резолуцијата 1244, која е еден столб на еднаквоста. Вториот столб на кој се потпира мисијата е европскиот, односно европската реакција која, како што е познато, ја вклучија сите 27 членки во 2008 година. Оваа мисија треба да трае две години, со можност за продолжување на истата, во однос на ситуацијата во која ќе се најдеме по две години", истакнува шефот на мисијата Ив де Кермабон, објаснувајќи ја европската мисија во средувањето на односите на Косово.

ДОВЕРБА ВО ИНСТИТУЦИИТЕ

"Овде сме да им помогнеме на институциите и да набљудуваме, бидејќи треба да се воспостават принципите на Унијата но, исто така, и сите вообичаени практики за да може земјата да ѝ се приклучи на ЕУ. Подготовките на мисијата почнаа пред две години, кога на лице место допатува една екипа, која тесно соработуваше со сите меѓународни и локални актери на Косово.

Инаку, станува збор за мисија, која ќе вклучи околу 3.000 лица, од кои 1.800 ќе бидат странци и 1.200 ќе бидат од локалното население. Мисијата се состои од три столба, полициски, правен и царински состав.

Сите 27 земји-членки на Европската унија одлучија да ја спроведуваат оваа заедничка активност и навистина се обединија околу оваа мисија, исто така, ќе се приклучат и 6 држави од третите земји, кои потпишаа договор со ЕУ. Тоа се САД, Канада, Швајцарија, Хрватска, Норвешка и Турција.

Која е целта на мисијата? Целта е јасно зацртана и фигурира во нашата заедничка активност да им се помогне на институциите на Косово, на правните власти во зајакнувањето и во почитувањето на законот, но и зголемување на одговорноста. Потоа, се разбира, треба да се зајакне мултиетничкиот аспект на правдата на царината. Исто така, и на полициските служби, бидејќи тие треба да се охрабрат за да им се помогне да ги постигнат меѓународните и европските стандарди. Друга цел на ЕУЛЕКС е тоа што треба да се воспостави доверба кај населението во институциите, пред сè, се мисли на правните институции, но и да се подобри соработката, бидејќи станува збор за интегрирана мисија, односно соработка меѓу полицијата, правдата и царината, кои заедно треба да работат на полето на борбата против организираниот криминал. За тоа да го постигнеме, пред сè, мандатот на ЕУЛЕКС се потпира врз концептот на помош, односно давање совети, мониторинг, следење и набљудување на локалните власти.

Во тој контекст, постои уште една особено важна карактеристика на оваа мисија, а се однесува на извршната

ЕУЛЕКС - "НОВ ЛЕКСИЛИУМ" ЗА АЛБАНЦИТЕ И ЗА СРБИТЕ НА КОСОВО



**ШЕФОТ НА МИСИЈАТА,
ФРАНЦУСКИОТ ГЕНЕРАЛ
ВО ПЕНЗИЈА ИВ ДЕ
КЕРМАБОН**

власт. Имено, шефовите на мисијата, во рамките на специфичните и чувствителните домени на она што го означува организираниот и воениот криминал, корупцијата, во случај на непочитување на меѓународните стандарди имаат можност, имаат право да отповикаат одреден број функционери од власта, ако тоа е неопходно", објаснува шефот на мисијата ЕУЛЕКС.

ТЕХНИЧКИ ДОГОВОР

"Каде сме денес со мисијата, односно до каде сме во распоредувањето на силите од мисијата? Поради разбирливи политички причини се задоцни со распоредувањето на силите, односно се соочивме со одреден број тешкотии зашто појдовните услови не беа обез-

бедени. Прво, не постоеше резолуција од Советот за безбедност и сè ова ја забави мисијата, која чекаше одлуки од генералниот секретар на ООН, за да се потврди меѓународното присуство на Косово но, исто така, и да се направат одредени консултации со УМНИК за да се постигне договор со специјалниот претставник на ЕУ, со кого се потпиша технички договор на крајот на август годинава. Со него добивме одреден број материјални средства, возила и згради од УМНИК, така што пред извесно време на теренот бевме само 300 луѓе во рамките на мисијата. Но, распоредувањето на силите ќе продолжи постепено да се одвива. Цел на ова распоредување на силите е навистина да ги постигнеме првичните планови, односно за 120 дена да ја распоредиме мисијата. Меѓутоа, мислам дека тој период веќе го поминавме и треба да го завршиме до крајот на есента.

Според моето воено искуство, дури потоа можеме да ги постигнеме сите цели на мисијата, таа да биде способна да ја преземе одговорноста за следење на активностите на теренот, но и да се воспоставува правна држава на Косово. Мислам дека до крајот на есента можеби нема да бидеме целосно распоредени, но сепак најголем дел од мисијата ќе може да преземе активности", вели генералот Кермабон.

ПРОВОКАЦИИ НА ЕКСТРЕМИСТИТЕ

"Трето, она на што мисијата особено треба да му посвети внимание е состојбата на Косово. Иако таа се карактеризира како мирна и стабилна, сепак не треба да заборавиме дека стабилноста може многу лесно да се промени, особено во однос на провокациите, кои би дошле од една или од друга страна. Мислам дека и од едната и од другата

ЕУЛЕКС треба да воспостави доверба на населението во институциите, пред сè, се мисли на правните институции, но и да се подобри соработката, бидејќи станува збор за интегрирана мисија, односно соработка меѓу полицијата, правдата и царината, кои заедно треба да работат на полето на борбата против организираниот криминал. За тоа да го постигнеме мандатот на ЕУЛЕКС, пред сè, се потпира врз концептот на помош, односно давање совети, мониторинг, следење и набљудување на локалните власти.

Во Косовска Митровица, Грачаница, Штрпце и Ранилуг се одржаа протести против воспоставувањето на мисијата на Европската унија на Косово, ЕУЛЕКС.

Протестите под слоганот "Стоп ЕУЛЕКС" ги организира Собранието на Заедницата на српски општини во Косово. Србите предупредуваат дека мисијата на ЕУ е нелегална.

страна има екстремисти, кои нема да се задоволат со мирна состојба. Имено, поради економската состојба на Косово тие ќе се обидат да направат провокации. Тие се подготвени на одреден број активности, или можеби да организираат различни штрајкови и социјални протести. Тоа особено може да се однесува за локалното население, кое не е задоволно од развојот во областа на здравството и во образованието, но и во доменот на функционирањето на правната држава.

Што се однесува до состојбата на северот од Косово, таа не е задоволителна, затоа што постои недостаток на правна држава и се овозможува развој на корупцијата, која 'бандитите' можат да ја искористат за да преземаат одредени активности.

За жал, тоа оди на штета на буџетот на Косово и на буџетот на Србите", вели шефот на мисијата, која мора што побрзо да ги распореди своите сили за да можат да учествуваат во воспоставувањето на подобра правна држава.

"Низ сите дискусии кои ги водевме со населението, пред сè, со малцинството, кога им објаснувавме што е функцијата ЕУЛЕКС и што таа може да направи, тие од нас многу очекуваа. Тоа значи дека распоредувањето треба да се одвива на прогресивен начин, но и постепено, бидејќи треба да се земат предвид не само специфичната состојба, која постои во разни делови на Косово, туку мислам на сè она се однесува на енклавите и на северниот дел на Косово.

Покрај тоа, при распоредувањето на силите мораме на технички, оперативен, но и на политички начин да воспоставиме одреден однос со населението, кој ќе овозможи да се прикаже сликата за користа од нашата мисија.

Денес мојата активност е концентрирана да се упати оваа порака до сите и тој начин го нарекувам постепен пристап, односно да постојат секојдневни контакти со локалното население, со политичките раководни лица и на целата територија на Косово. Ние се обидуваме да ја упатиме пораката, бидејќи порано имаше многу недоразбирања за функцијата на ЕУЛЕКС. Многу луѓе не знаат за што станува збор. Во однос на



Шефот на мисијата, Ив де Кермабон, е француски генерал во пензија. Роден е на 4.11.1948 г. и има пет деца. Завршил Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (воена академија), како и Ecole Supérieure de Guerre (здружен универзитет).

Во неговата биографија може да се прочита дека како воено лице бил на различни командни позиции во француската војска, особено во Француската легија на странците. Во рамките на ООН бил во Камбоџа, потоа престојувал во мисиите на територијата на поранешната ЈУ-држава, односно учествувал во УНПРОФОР и во ИФОР, по што зел учество и во КФОР на Косово.

Во периодот од септември 2004 г. до септември 2005 г. бил командант на НАТО силите на Косово (КФОР) во Приштина. Од 2005 г. до 2007 г. бил командант на управата за единиците за брзо реагирање на Франција во Лил. Од 2007 г. е специјален советник на генералниот секретар и висок претставник на ЕУ, Хавиер Солана.

мисијата на ЕУЛЕКС тие имаат конфузна идеја. Затоа мислам дека основна активност е да се обидеме да ја спроведеме нашата мисија преку информирање на луѓето. Тие треба точно да знаат за што станува збор и да ги убедиме дека треба да имаат доверба во нас, затоа што можеме да им дадеме солидни гаранции на полето на правдата, на функционирањето на полицијата, исто така, можеме да им ги гарантираме индивидуалните слободи, слободата на движење, одбраната на сопственоста, што е многу важно на Косово. За нас тоа е приоритет, бидејќи тие треба да имаат доверба во нас и да соработуваат со нас. Поради ова, уште еднаш ќе го повторам техничкиот аспект на ЕУЛЕКС, кој на целото население, пред сè, на малцинството ќе му покаже дека мисијата дава гаранции за нивните права. За таа цел веќе се сретнав со одреден број политичари, без разлика дали се Албанци или Срби од Косово, и ним им упатуваме порака дека силите на ЕУЛЕКС мораат што побрзо да се распоредуваат на целата територија. Меѓутоа, мислам дека тој пристап не е доволен, туку треба да биде збогатен со т.н. тотален пристап, што како на шеф на мисијата не е во мој домен. Тој пристап се однесува на политиката, во него треба да учествуваат сите политички актери, не само од Приштина и од Белград, туку и други. Сметам дека за да се прифати оваа мисија треба да се прифати и нашата порака, а бидејќи по правило сум оптимист во неа верувам. Убеден сум во тоа и во моментов добивам добри сигнали. Се надевам дека со сите луѓе кои имаат добра волја многу брзо ќе можеме да ја распоредиме нашата мисија, поради што и многу сметам на поддршката на сите земјо-членки од ЕУ, но и на земјите кои се засегнати од оваа тема да ни помогнат во распоредувањето на мисијата. Распоредувањето е многу важно, затоа што ќе се зајакне правната држава и истите елементи се добра основа за солидна правна држава, од која ќе имаат корист општеството и регионот", потенцира шефот на европската мисија, кој неодамна беше гостин на регионалната Конференција за безбедност и одбрана, која се одржа во Охрид.



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Augsburg
München
Kumanovo
Skopje
Gostivar
Kicevo

VERBUNDUNG MIT
SPOJIVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA